









Составување на високите звучници

Список со делови



македонски

Постелете платно на подот за да избегнете негово оштетување кога ќе ги монтирате звучниците.

- 1 Поставете ја основата (C) на долната страна на звучникот (D) и прицврстете ја со три завртки (F).
Употребете по три завртки за секој звучник.
- 2 Изберете кабел за звучникот со соодветствување на бојата на ознаката од задната страна на звучникот со конекторот на кабелот за звучникот (видете подолу). Свиткајте го кабелот на звучникот (E) на околу 70 cm и засукајте го. Протнете го кабелот за звучниот низ основата (C) и низ врвот на долниот дел на звучникот (D).
- Преден лев звучник (Л): Бело
Лев звучник за звук во опкружувањето (Л)*: Сино
Преден десен звучник (Д): Црвено
Десен звучник за звук во опкружувањето (Д)*: Сиво
- 3 Поставете го горниот дел на звучникот (A и B*) на долниот дел на звучникот (D); подигнете го кабелот за звучникот (E) во вдлабнатината на заднината на горниот дел на звучникот и додека го држите со прстот, внимателно спојте ги горниот и долниот дел на звучникот. Ослободете го кабелот за звучникот и обезбедете ги горниот и долниот дел на звучникот со сребрана завртка (G).
- 4 Поврзете го кабелот за звучникот (E).
- 5 Затегнете го кабелот на звучникот (E) повлекувајќи го под основата (C), а потоа протнете го кабелот во вдлабнатината на заднината на горниот дел на звучникот (A и B*).

* само за BDV-N990W.

Водич за поставување на звучниците


BDV-N990W/N890W

©2012 Sony Corporation

Видете од задната страна за да ги монтирате звучниците на сид.

Напомена за управување со сабвуферот (само за BDV-N990W)


Кога го подигате сабвуферот не држете го за отворот. Двигателот (драјверот) на звучникот може да се оштети. Кога го подигате сабвуферот, држете го одоздола.




Поставување на звучниците на сид

Подготвување на високиот звучник

1




2




Подготвување на сателитскиот звучник (само за BDV-N890W)


1




2




3



4




5




Закачување на звучникот на сидот

1




2


За високиот звучник




За централниот звучник



За сателитскиот звучник (само за BDV-N890W)



3



МАКЕДОНСКИ

Внимание

- Контактирајте со продавница за завртки или со монтажера за материјалот на сидот или за завртките што треба да се употребат.
- Употребете завртки коишто се соодветни за материјалот на сидот и за силата. Бидејќи гипс картонот е особено кршлив, прикачете ги завртките безбедно за греда или зацврстете ги на сидот. Монтирајте ги звучниците на вертикален и рамен сид каде што се наместени зацврстувања.
- Sony не е одговорен за несреќи или оштетување предизвикани од несоодветно поставување, недоволна јачина на сидот или несоодветно поставување на завртките, природни катастрофи итн.

Подготвување на високиот звучник

1 Наместете го капакот на долниот дел на звучникот на дното на горниот дел на високиот звучник.

2 Поврзете го кабелот за звучникот со звучникот.

Вметнете ги каблите за звучниците во соодветните терминали на звучниците: кабелот на звучникот со обоениот приклучок со ⊕ и безбојниот кабел на звучникот со обоениот приклучок за ⊖.

Бои на приклучоците:

Преден лев звучник (Л): Бело	Преден десен звучник (Д): Црвено
Лев звучник за звук во опкружувањето (Л)*: Сино	Десен звучник за звук во опкружувањето (Д)*: Сиво

* само за BDV-N990W

Подготвување на сателитскиот звучник (само за BDV-N890W)

1 Извадете ја завртката, потоа отстранете ги носачот и кабелот за звучникот.

2 Сменете го правецот на отстранетиот носач и протнете го кабелот за звучникот низ отворот на носачот.

3 Поврзете го кабелот за звучникот со звучникот.

4 Обезбедете го носачот со завртката што ја извадивте во чекор 1.

5 Обезбедете го кабелот за звучникот во држачот на кабелот за звучникот.

Закачување на звучникот на сидот

1 Подгответе завртки (не се доставуваат) што се соодветни за отворот на задниот дел на секој од звучниците.

2 Прицврстете ги завртките за сидот.

Оставете простор меѓу сидот и главата на завртката.

За високиот звучник: 8 мм до 10 мм

За централниот звучник: 4 мм до 6 мм

За сателитскиот звучник*: 5 мм до 7 мм

Измерете го растојанието меѓу завртките пред да ги прицврстите за сидот.

За високиот звучник: 200 мм

За централниот звучник: 154 мм

За сателитскиот звучник*: 40 мм

* само за BDV-N890W

3 Закачете го звучникот на завртките.